



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, македонски, албански и унгарски јазик. — Отплатен според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19634

Петок, 21 јануари 1983

БЕЛГРАД

БРОЈ 3

ГОД. XXXIX

Цена на овој број е 20 динари. — Аконтација на претплатата за 1983 година изнесува 1.140 динари. Рок за рекламација 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошта, факс 226. — Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

17.

Врз основа на член 18 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77 и 62/79), Административната комисија на Собранието на СФРЈ на седницата од 29 декември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДЕЛОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА ВРШЕЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ШТО МУ ПРИПАЌА НА ФУНКЦИОНЕРОТ КОЈ ЛИЧНИОТ ДОХОД ГО ОСТВАРУВА ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД, ДРУГА САМОУПРАВНА ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИ ЗАЕДНИЦА ОДНОСНО ВО ОРГАН НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКА ЗАЕДНИЦА

1. На функционерот кој и по изборот, односно именувањето на определена функција го остварува личниот доход во организација на здружен труд, друга самоуправна организација или заедница, односно го орган на општествено-политичка заедница, по негово барање, може да му се утврди износот на делот од личниот доход за вршење на таа функција најмногу до износот од 40% од износот на личниот доход утврден за функцијата што ја врши.

Износот на делот од личниот доход од став 1 на оваа точка, заедно со износот на месечниот личен доход што функционерот го прима за работа во организација на здружен труд, друга самоуправна организација или заедница, односно во орган на општествено-политичка заедница, не може да биде поголем од износот на личниот доход определен за функцијата што ја врши.

2. Функционерот, кон барањето за остварување на правото од точка 1 на оваа одлука, поднесува потврда од организацијата на здружен труд, друга самоуправна организација или заедница, односно од органот на општествено-политичката заедница во која го остварува личниот доход, за остварениот просечен месечен личен доход во последните два тримесечни пресметковни периода пред поднесувањето на барањето.

Функционерот од точка 1 на оваа одлука е должен по истекот на годината, а најдоцна до 31 март тековната година, да поднесе потврда за вкупно остварениот личен доход во изминатата година по завршната сметка на организацијата на здружен труд, друга самоуправна организација или заедница, односно на органот на општествено-политичката заедница во која го остварува личниот доход.

3. Износот на делот од личниот доход од точка 1 на оваа одлука се утврдува со решение на Административната комисија на Собранието на СФРЈ.

4. Износот на делот од личниот доход од точка 1 на оваа одлука се исплатува на товар на наменските средства на органот во кој функционерот ја врши функцијата.

5. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на функционерите избрани од редот на делегатите во Собранието на СФРЈ.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-5/83-013

6 јануари 1983 година

Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,

Шандор Добо, с. р.

18.

Врз основа на член 71 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/82) и на член 129 став 4 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82 и 77/82), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО

Член 1

Во Уредбата за изведување на инвестициони работи во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/80, 47/80, 8/81, 4/82, 62/82 и 76/82) во член 37 зборовите: „до 31 декември 1982 година“ се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1983 година“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 6

13 јануари 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Плавиниц, с. р.

19.

Врз основа на член 69б став 4 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 61/82 и 77/82), во врска со член 86 став 2 од Законот за измени и дополненија на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 77/82), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КОНВЕРТИБИЛНИТЕ ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ВО СТРАНСТВО

Член 1

Основните и други организации на здружен труд и други општествени правни лица (во натамошниот текст: општествените правни лица), до утврдувањето на единствениот критериум од член 69а на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство (во натамошниот текст: Законот), вршат плаќања во странство во согласност со одредбите на оваа уредба.

Член 2

Општествените правни лица можат да вршат плаќање спрема странство под следните услови:

1) да имаат девизи на девизна сметка со кои можат слободно да располагаат за плаќање на сопствените потреби;

2) да немаат ненамирани втасани обврски по странски долгорочни, среднорочни и краткорочни кредити спрема странство и ненамирани втасани обврски по меѓународни конвенции;

3) да ги извршиле обврските по одредбите на Уредбата за изворите и динамиката на издвојувањето на девизи за плаќање на увозот на нафта, деривати на нафта и на јаглен за коксирање од конвертибилното подрачје во првото тримесечје на 1983 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 77/82), на Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизи за потребите на федерацијата во 1983 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 77/82) и член 81 од Законот за измени и дополненија на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Општествените правни лица се должни при поднесувањето на пријава за склучен договор за увоз, да поднесат потврда од банката дека се обезбедени девизи за плаќање спрема странство, односно дека девизите се здружени во рамките на утврдените репродукциони потреби и се пренесени на сметката на општественото правно лице што врши плаќање спрема странство.

Член 3

Девизите од член 2 на оваа уредба можат да се користат за плаќање на увозот на сировини, репродукционен материјал и опрема што се врши врз основа на утврдените права на увоз според одредбите на Одлуката за регулирање на увозот на сировини и репродукционен материјал во првото тримесечје на 1983 година кои се плаќаат во конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 77/82) и на прописот донесен врз основа на одредбите од член 46 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 52/82).

Девизите од член 2 на оваа уредба можат да ги користат организациите на здружен труд основани по 30 септември 1982 година за плаќање на сировини и репродукционен материјал во првото тримесечје на 1983 година до износот кој ѝ одговара на вредноста на сировините и репродукциониот материјал, потребен за производство во тој период. При-

јавувањето, увозот и плаќањето се вршат врз основа на потврда од соодветното општо здружение дека вредноста на сировините и репродукциониот материјал им одговара на потребите на тие организации на здружен труд за производство во првото тримесечје на 1983 година.

Девизите од член 2 на оваа уредба можат да се користат за плаќање на увозот на стоки за широка потрошувачка врз основа на одобрение или согласност што ги издава Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи. Одобрението или согласноста можат да се издадат до количеството и вредноста на увозот на тие стоки, утврдени со општествениот договор за обезбедување и користење на девизите за плаќање на производите, односно суровините за нивното производство во 1983 година на единствениот југословенски пазар или со друг акт со кој тие прашања се уредуваат во согласност со проекцијата на платниот биланс на Југославија и на девизниот биланс на Југославија.

Член 4

Девизите од член 2 на оваа уредба можат да се користат за плаќање во странство по одредбите на:

1) Законот за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и за прибавување и отстапување материјално право на технологија помеѓу организациите на здружен труд и странски лица („Службен лист на СФРЈ”, бр. 40/78);

2) Законот за вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 18/78);

3) Уредбата за изведување на инвестициони работи во странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/80, 47/80, 8/81, 4/82, 62/82, 76/82 и 3/83);

4) Одлуката за работите на посредување во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/77 и 56/82);

5) Одлуката за компензационите работи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/80);

6) Одлуката за условите за увоз на сировини и на друг репродукционен материјал заради производство во стоки за извоз што се наплатуваат во конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/82);

7) Одлуката за извоз и увоз на стоки и услуги во малограничниот и соседниот прекуморски промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 40/77).

Член 5

Општествените правни лица можат девизите од член 2 на оваа уредба да ги користат за плаќања во странство на услугите дадени од страна на странски лица и за други нестоковни плаќања во странство врз основа на одобрение од надлежниот орган односно од овластениот орган во републиката односно автономната покраина, а најмногу до износот на девизите што е искористен за тие плаќања во првото тримесечје на 1982 година.

Член 6

Овластените банки се должни во согласност со член 69д од Законот, девизите со кои располагаат преку потребите за одржување на сопствената ликвидност во плаќањата со странство, да ги продаваат на меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар.

Член 7

Овластените банки се должни секои десет дена да составуваат прегледи на остварениот прилив во конвертибилни девизи и на извршените плаќања во странство според сите основи за сите општествени правни лица — комитенти на банката. Тие прегле-

ди им ги доставуваат на Сојузниот секретаријат за финансии и на Народната банка на Југославија.

Народната банка на Југославија ги промишува податоците што ги содржи прегледот од став 1 на овој член.

Член 8

Со парична казна од 10.000 динари до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд, овластена банка или друго општествено правно лице:

1) ако девизите за плаќање во странство ги користи спротивно на условите предвидени со оваа уредба или не ги користи во согласност со одобреното на надлежниот орган, односно овластениот орган во републиката, односно автономната покраина, освен ако со оваа уредба не е предвидено поинаку (чл. 2, 4 и 5);

2) ако девизите за плаќање во странство не ги користи за намените предвидени со оваа уредба (член 3);

3) ако девизите со кои располага преку потребите за одржување на сопствената ликвидност во плаќањата со странство, не ги продаде на меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар (член 6);

4) ако секои десет дена не состави преглед на остварениот прилив во конвертибилни девизи и на извршените плаќања во странство според сите основи за своите комитенти или тој преглед не им го достави на Сојузниот секретаријат за финансии и на Народната банка на Југославија (член 7).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во организацијата на здружен труд, во овластената банка или во друго правно лице со парична казна од 2.000 до 30.000 динари.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница или во друг државен орган со парична казна од 2.000 до 30.000 динари.

Член 9

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 8
13 јануари 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

20.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за положбата и овластувањата на Авто-мото сојузот на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЧЛ. 57 ДО 64 ОД СТАТУТОТ НА АВТО-МОТО СОЈУЗОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Се дава согласност на одредбите на чл. 57 до 64 од Статутот на Авто-мото сојузот на Југославија,

што го донесе Конференцијата на Авто-мото сојузот на Југославија на VI редовна седница одржана на 7 јуни 1982 година, со кои се регулира начинот на вршењето на јавните овластувања.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1
6 јануари 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Мијат Шукловиќ, с. р.

21.

Врз основа на член 156 став 3 од Законот за општовојска одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМУМОТ СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНА И КОЛЕКТИВНА ЗАШТИТА ОД ВОЕНИ ДЕЈСТВА И ОД ДРУГИ ОПАСНОСТИ

1. Со оваа одлука се утврдува минимумот средства за лична и колективна заштита од воени дејства и од други опасности што се должни да ги набават работните луѓе и граѓаните, основните и други организации на здружен труд, работните заедници и други самоуправни организации и заедници и други сопственици на згради и јавни објекти.

2. Работните луѓе и граѓаните, како минимум средства за лична заштита од воени дејства и од други опасности, се должни да набават: заштитна маска (заштитна маска М-1 и детска маска МД-1), заштитно наметало и прв завој, ако со тие средства не се обезбедени според друг основ.

3. Основните и други организации на здружен труд, работните заедници и други самоуправни организации и заедници се должни како минимум средства за лична и колективна заштита на своите работници од воени дејства и од други опасности да набават:

1) заштитна маска (заштитна маска М-1), заштитно наметало и личен дозиметар со индиректно исчитување, на секој вработен кој е распореден по основ на работната обврска во војна;

2) по еден радиолошки и хемиски детектор и читач на лични дозиметри;

3) по една прирачна аптека, еден комплет за дезинфекција и деkontаминација на луѓе и едни носила на секои 100 вработени, односно на секои на-тамошки 200 вработени во една смена;

4) 100 г капорит на 1m² површина што се користи во работниот процес и по 10 г детергент на 1 m² површина на машините и возилата;

5) на секои 250 m² површина деловен простор — по една гарнитура алат која се состои од: две лопати, казма, секира, чекан, кускија, пила за железо и клешта.

4. Самоуправните интересни заедници и други организации и органи што управуваат со стан-

бени, деловни, јавни и други згради и објекти, се должни како минимум средства за потребите на колективната заштита во тие објекти или група објекти да набават:

1) по една прирачна аптека, еден комплет за дезинфекција и деконтаминација и едни носила — на секои 100, односно на секои натамошни 200 лица што можат истовремено да се затекнат во тие објекти;

2) по 100 g капорит на секој стан, односно на 1 m² површина во деловни, јавни и други згради и објекти;

3) на секои пет станари, односно лица што можат да се затекнат во тие објекти — по една лопата, а на секои натамошни 10 лица — по една казма и дурија.

5. Средствата од точка 4 на оваа одлука се должни, според критериумите од точка 4 на оваа одлука, да ги набават и граѓаните што имаат станови — згради во лична сопственост.

6. Прирачните аптеки од точ. 3 и 4 на оваа одлука содржат најмалку 10 први завои, 10 завои — преврски, два стомачни завоја, четири завои за изгореници, 10 пакувања стерилна газа, 10 триаголници, 10 пакетчиња фластер со стерилна газа, три пакувања обичен фластер, 10 игли безопасни, едни ножици, еден молив, блок за пишување и една болничарска торбичка.

7. Комплетот за дезинфекција и деконтаминација на луѓе од точ. 3 и 4 на оваа одлука содржи најмалку: 25 лични прибори за деконтаминација, 250 g сода бикарбона, 2,5 kg сапун, 2 литра чист алкохол, два килограми вата и 25 автоинјектори.

8. Се смета дека работните луѓе и граѓаните, организациите, заедниците и органите се обезбедени со минимум средства за лична и колективна заштита ако тие средства, освен прирачната маска, се набавени по основ на прописот наведен во точка 11 на оваа одлука.

9. Надлежните органи во републиките и автономните покраини ќе ги утврдат роковите за набавка на средствата предвидени со оваа одлука водејќи сметка за загрозеноста на територијата и за можноста за набавка на средствата од оваа одлука.

10. Средствата и опремата предвидени со оваа одлука мораат да им одговараат на стандардите, односно на техничките услови за опремата за заштита од воени дејства и други опасности и да имаат атести за квалитетот.

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на минимумите задолжителни средства за лична и колективна РБХ заштита од воени дејства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/75).

12. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 3

6 јануари 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

22.

Врз основа на член 50 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/74, 61/82 и 77/82) и член 39 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ, НА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНЕНИЈА ЗА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПРИ ИЗВОЗОТ И ИСКАЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛАЌАЊЕ, КАКО И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТАТИСТИКАТА

1. Во Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметување на царината и на другите увозни давачки, на даночните олесненија за остварениот девизен прилив при извозот и искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/82) точка 5 се менува и гласи:

„5. Економските односи со странство (извозот и увозот на стоки и услуги, нестоковните и кредитно-финансиските трансакции) од 1 јануари 1983 година ќе се следат според средните курсеви за девизите утврдени на претпоследниот меѓубанкарски состанок на девизниот пазар во текуштиот месец за следење на податоците во наредниот месец“.

2. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1983 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 5

13 јануари 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинц, с. р.

23.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 61/82), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРИМЕНУВАЊЕ ВО 1983 ГОДИНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1982 ГОДИНА

1. До денот на влегувањето во сила на прописите за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1983 година, привремено се применува Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и

парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/82).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 7

17 јануари 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинц, с. р.

24.

Врз основа на член 37 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД МОЖАТ ДА ВРШАТ БИОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ШТО СЕ ПРОИЗВЕДЕНИ ОД НОВИ АКТИВНИ МАТЕРИИ

Член 1

Биолошки испитувања на средствата за заштита на растенијата што се произведени од нови активни материи можат да вршат организациите на здружен труд што се занимаваат со работи за заштита на растенијата и кои, во поглед на опремата, објектите и кадрите, ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник.

Член 2

Биолошките испитувања од член 1 на овој правилник можат да ги вршат организациите на здружен труд што имаат:

- стручњаци со висока подготовка — специјалисти за борба на растенијата, оспособени за утврдување на биолошките својства на средствата за заштита на растенијата;
- технички персонал оспособен за стручно изведување на огледи во лабораторија и во поле;
- објекти и опрема за основни биолошки испитувања на средствата за заштита на растенијата.

Член 3

На биолошките испитувања од член 1 на овој правилник може да се подложи само она средство за заштита на растенијата за кое постојат податоци и документација за хемиските и токсиколошките својства.

Биолошко испитување може да се врши само во микроогледи.

Член 4

На организацијата на здружен труд која врши биолошко испитување, покрај извадокот на сред-

ството мора да ѝ се достави на користење и документација за хемиските и токсиколошките својства (орачни, дермални и инхалациони) на тоа средство, односно на неговата активна материја без кои нема да се врши испитување.

Член 5

Организациите на здружен труд од член 2 на овој правилник се должни секоја година, до 15 декември, на Сојузниот комитет за земјоделство и на органот надлежен за работи за заштита на растенијата во републиката, односно автономната покраина да му достават извештај со податоци за: називот на средството што е биолошки испитувано и на неговата активна материја, фирмата, односно називот и адресата на производителот на средството, намената на средството, локалитетот и површината на која е вршено испитувањето, како и за општите забелескувања за дејствувањето на средството.

Организациите на здружен труд што не ќе го достават извештајот од став 1 на овој член, ќе се избришат од списокот на овластените организации.

Член 6

Списокот на организациите на здружен труд што се овластени за биолошко испитување на средствата за заштита на растенијата се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 10156/1

24 декември 1982 година
Белград

Претседател

на Сојузниот комитет за
земјоделство,

д-р Милорад Станоевиќ, с. р.

25.

Врз основа на член 7 од Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 63/81), по претходно прибавено мислење од Сојузниот комитет за прашања на борците и оснотите инвалиди, од Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита и од Сојузот на засадиците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија, сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ПЕНЗИИТЕ НА БОРЦИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува методологијата за пресметување на обврските на федерацијата за пензиите на борците на НОВ, што со одредбите на Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците (во натамошниот текст: Законот за обврските на федерацијата) се утврдени за пензии-

те на борците на НОВ, за носителите на „Партизанска споменица 1941“, за борците на Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, за лицата одликувани со Орден на народен херој и за воените заробеници — интернирци што имаат право на зголемување на пензијата од 30%.

Член 2

Обврските на федерацијата за пензиите на борците се пресметуваат и се утврдуваат врз основа на податоците од матичната евиденција за осигурениците и уживателите на правата од пензиското и инвалидското осигурување, и тоа за:

- 1) видот на пензијата;
- 2) матичниот број — личниот број;
- 3) бројот на предметот;
- 4) микрофилмскиот број (ако одделна заедница го вовела тој број);
- 5) матичниот број — личниот број за уживателот на семејна пензија што примал старосна или инвалидска пензија или ги исполнува условите за старосна пензија по основ на пензискиот стаж;
- 6) називот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување (во натамошниот текст: Заедницата);
- 7) називот на општината (за заедниците на пензиското и инвалидското осигурување кои исплатата на пензијата ја водат по општини);
- 8) презимето и името на уживателот на пензијата (за семејната пензија — презимето и името на лицето од кое се изведува правото);
- 9) полот;
- 10) категоријата на уживателот на пензијата, односно на осигуреникот (општ, СВР, договорен осигуреник на пензија, уживател на пензија која исклучително ја признал и Сојузниот извршен совет);
- 11) категоријата на задачите и работите (за уживателите на пензија на кои пензискиот основ им е утврден според должината на пензискиот стаж и според категоријата на задачите и работите или пензијата им е зголемена, зависно од категоријата на задачите и работите);
- 12) датумот на раѓањето;
- 13) датумот кој на уживателот на пензијата, односно осигуреникот му е признато правото на пензија;
- 14) датумот на смртта на осигуреникот (само за уживателите на семејна пензија);
- 15) датумот на почетокот на исплатата на пензијата;
- 16) датумот на стапувањето во НОВ (само за борците на кои учеството во НОВ им е признато во двојно траење до 15 мај 1945 година);
- 17) групата на инвалидитетот (за воените инвалиди од I до VI група);
- 18) прописот според кој е признато прагот на пензија;
- 19) вкупниот пензиски стаж, без стажот утврден според републичките, односно покраинските прописи со учеството во НОВ, засметано во двојно траење;
- 20) стажот според републичките, односно покраинските прописи;

21) учеството во НОВ и со него издначеното време утврдено во двојно траење, а пресметано во ефективно траење;

22) стажот на осигурување со зголемено траење (12/14, 12/15, 12/16 и 12/18);

23) категоријата на инвалидноста;

24) причината за инвалидноста (за семејните пензии причината за смртта на осигуреникот);

25) датумот на настанувањето на инвалидноста;

26) пензискиот основ од кој е определена пензијата со примена на чл. 35 до 45 и на член 71 од Законот за основните прага од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/72, 13/76, 58/76, 22/78 и 74/80) — (во натамошниот текст: Законот за основните права);

27) пензискиот основ од кој се определува височината на пензијата без примена на чл. 35 до 46 и на член 71 од Законот за основните права;

28) основот за определување на додаток кон пензијата за носителите на „Партизанска споменица“, на борците на Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година и на народните херои;

29) износот на старосната или инвалидската пензија која на уживателот на семејна пензија од точ. 5 и 6 став 1 на член 3 од Законот за обврските на федерацијата, му е определена односно која би му припаѓала;

30) најнискиот износ на пензијата односно износот на дополнителното примање кон пензијата (заштитен додаток и др.) кој би му припаѓал на уживателот на пензијата, без примена на чл. 35 до 46 и на член 71 од Законот за основните права;

31) износот на пензијата определена со денот на остварувањето на правото на пензија со примена на чл. 35 до 46 и на член 71 од Законот за основните права;

32) износот на пензијата определена со денот на остварувањето на правото на пензија без примена на чл. 35 до 46 и на член 71 од Законот за основните права;

33) износот на пензијата што исклучително ја признал Сојузниот извршен совет (според последното решение);

34) на воениот заробеник — интернирец кој има право на зголемување на пензијата од 30%;

35) процентот на намалувањето на предвремената старосна пензија;

36) процентот во кој е определена привремената инвалидска пензија;

37) последната година на осигурувањето од која е земен личниот доход за утврдување на пензискиот основ;

38) последниот месец за кој е земен личниот доход за определување на пензијата и додатокот кон пензијата;

39) датумот на остварувањето на правото на семејна пензија;

40) процентот според кој е определена семејната пензија;

41) датумот на промената на височината на пензијата (врз основа на новиот пензиски основ или новиот пензиски стаж);

42) датумот на престанувањето на правото;

43) конечниот износ на обврските на федерацијата во процент и во апсолутен износ за годината за која се пресметуваат обврските на федерацијата;

44) конечниот износ на обврските по основ на додатокот кон пензијата во процент и во апсолутен износ за годината за која се пресметуваат обврските на федерацијата.

Член 3

Обврската на федерацијата се утврдува во процент и во апсолутен износ од ценот на стекнувањето на правото на пензија, односно од денот на повторното определување на правото на пензија.

Апсолутниот износ на обврската на федерацијата го сочинува разликата помеѓу пензијата определена со примена на чл. 35 до 46 и на член 71 од Законот за основните права и за најниската пензија односно додатното примање кон пензијата — заштитниот додаток, определена без примената на тие одредби.

Процентот на учеството на федерацијата од ст. 1 и 2 на овој член, се утврдува така што обврската на федерацијата во апсолутен износ се помножува со 100 и се дели со износот на пензијата определена со примената на чл. 35 до 46 и на член 71 од Законот за основните права.

Член 4

Износот на старосната или на инвалидската пензија од член 2 точка 29 на овој правилник се утврдува на истиот начин како и износот на пензијата определена без примената на чл. 35 до 46 и на член 71 од Законот за основните права.

Член 5

Обврската на федерацијата од член 3 на овој правилник одново се утврдува, ако во текот на користењето се промени износот на пензијата поради утврдената нова фактичка состојба во поглед на пензискиот стаж, на пензискиот основ, како и кога со прописите во републиката, односно автономната покраина се изменат условите за стекнување право односно утврдување на височината на пензијата.

Член 6

Обврските на федерацијата од член 4 на Законот за обврските на федерацијата се утврдуваат така што врз нето-износот на обврската на федерацијата ќе се примени просечната стапка на придонесите за здравствена заштита и на придонесите за станбена изградба.

Просечната стапка на придонесите за здравствена заштита и на придонесите за станбена изградба се утврдува спрема односот на вкупно исплатените пензии во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и вкупно исплатените придонеси за здравствена заштита и на придонесите за станбена изградба.

Во масата на вкупно исплатените пензии, во смисла на став 2 од овој член, се засметуваат исплатените пензии, со заштитниот додаток и другите парични давања што влегуваат во основницата за пресметување на придонесите за здравствена заштита и на придонесите за станбена изградба.

Обврската на федерацијата од член 4 на Законот за обврските на федерацијата, за тримесечна пресметка, се утврдува така што на нето-износот на обврската на федерацијата ќе се примени просечната стапка на придонесите за здравствена заштита и на придонесите за станбена изградба, утврдена за претходната конечна годишна пресметка на обврските на федерацијата.

Член 7

Баране за исплата на обврската на федерацијата Заедницата поднесува до Сојузниот секретаријат за финансии на образците Оф-1 и Оф-2, што се стпечатени кон овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Член 8

Кон барањето од член 7 на овој правилник, Заедницата доставува список на уживателите на пензиите за кои постои обврска на федерацијата, на образецот О, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, Заедницата што ги пресметува обврските на федерацијата со помош на електронски сметач, кон барањето доставува пресметка, а список — само на барање.

Член 9

Износот на наменските дополнителни средства од член 15 на Законот за обврските на федерацијата се утврдува така што бруто личниот доход остварен во СР Црна Гора, што служел како основа за пресметување на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување, во годината за која се пресметуваат обврските на федерацијата, ќе се помножи со просечната стапка на оптоварувањето на личниот доход и на доходот со придонесите за пензиското и инвалидското осигурување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Разликата меѓу расходите на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на СР Црна Гора и на така утврдените приходи, го претставува износот на обврските на федерацијата во смисла на член 15 од Законот за обврските на федерацијата.

Просечната стапка на придонесите за пензиското и инвалидското осигурување од став 1 на овој член се утврдува така што наплатениот придонес од личниот доход и од доходот на сите самоуправни интересни заедници на пензиското и инвалидското осигурување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија (без Заедницата на воените осигуреници), ќе се помножи со 100 и ќе се подели со износот на бруто личниот доход што служи како основа за пресметување на придонесот, зголемен за износот на придонесот од доходот.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за утврдување на евиденцијата и методологијата за пресметување на обврските на федерацијата за пензиите на борците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/77).

Член 11

Обврските на федерацијата за 1982 година конечно ќе се пресметаат според одредбите на овој правилник.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-9030/1

5 јануари 1983 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Јоже Флорјанчич, с. р.

Образец Оф-1

Заедница на пензиското и инвалидското осигурување _____

Број _____

ПРЕГЛЕД

НА БРОЈОТ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ ЗА ЧИИ ПЕНЗИИ ПОСТОИ ОБВРСКА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО СМИСЛА НА ЧЛ. 1 И 14 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ПЕНЗИИТЕ НА БОРЦИТЕ

Вид на пензијата	Број на уживателите на пензија	Носители на „Партизанска споменница 1941“, шпански борци и народни херои	Учесници во НОВ од						Учесници на НОВ што не останале во НОВ до 15 мај 1945 година	Уживатели на зголемена пензија до 30% по основ на работа за НОВ во заробеништво	Уживатели на исклучително призната односно исклучително определена пензија	ВКУПНО
			1941	1942	1943 до 8 септември	1943 од 9 септември до крајот на годината	1944	1945				
семска	Состојба според претходната пресметка											
	Право признато во текот на годината											
	Право престанато во текот на годината											
	Состојба на крајот на пресметковниот период											
инвалидска	Состојба според претходната пресметка											
	Право признато во текот на годината											
	Право престанато во текот на годината											
	Состојба на крајот на пресметковниот период											
старосна	Состојба според претходната пресметка											
	Право признато во текот на годината											
	Право престанато во текот на годината											
	Состојба на крајот на пресметковниот период											
вкупно	Состојба според претходната пресметка											
	Состојба на крајот на пресметковниот период											

Податоците ги внесол,

Податоците ги контролирал,

Секретар,

Во _____

Образец Оф-2

Заедница на пензиското и инвалидското осигурување _____

Број _____

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД

НА ИЗНОСОТ НА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ПЕНЗИИТЕ НА БОРЦИТЕ ЗА 19— ГОДИНА

За вкупниот број на уживателите на пензија според категориите на борците	Износ во динари на			ВКУПНО
	старосната пензија	инвалидската пензија	семејната пензија	

Носители на „Партизанска споменица 1941“, шпански борци и народни херои
гоји

1941 година

1942 година

1943 година до 8 септември

1943 година од 9 септември до крајот на годината

1944 година

1945 година

Учесници на НОВ што не останале во НОВ до 15 мај
1945 година

Уживатели на зголемена пензија до 30% по основ на работа за НОВ во заработеништво

Уживатели на исклучително призната односно исклучително определена пензија

Вкупно

Износ на обврските на федерацијата според член 4 од Законот за обврските на федерацијата

Севкупно

Пресметката ја составил,

Пресметката ја контролирал,

Секретар,

Во _____

Датум _____

Овластена служба на заедницата _____

СПИСОК НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА ЗА КОЈА ПОСТОИ ОБВРСКА

1	2	3	4	5	6	7
— Реден број	— Шифра на учес- твото во НОВ	— ПРЕЗИМЕ И ИМЕ	— Зголемен стаж кој е од влијание за намалу- вањето на старосната граница од 14, 15, 16 и 18	— Датум на отстранување право на пензија	— Датум на почитување- то на кори- стењето на правото на пензија	— Пензиски стаж со у- чество во НОВ пре- сметан во двојно траење
— Матичен личен број	— Кatego- рија на ужива- телот на пензија односно на осигу- рени- кот	— Матичен личен број на ужива- телот на правото на семејна пензија што ги исполну- ва условите за ста- росна или инвалидска пензија	— Износ на намалува- њето на старосната граница	— Датум на раѓањето на ужива- телот на пензијата умрениот осигуреник	— Датум на престану- вањето на користење- то на пра- вото на пензија	— Пензиски стаж со у- чество во НОВ пре- сметан во ефективно траење
— Број на предметот	— Пол	— Општина	— Коефици- ент на уче- ството на федераци- јата	— Датум на смртта на у- живателот на пензија- та односно на осигу- реникот	— Категорија на инвали- дност и причината за инвали- дност и смртта	— Учество во НОВ прес- метано во ефективно траење

Образец О

Страна _____

Вид на пензијата _____

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО _____ ГОДИНА

8	9	10	11	12	13
Категорија на работно место	— Пензиски основ од кој е определена пензијата со примена на чл. 35 до 46 и на член 71 од Законот за основните права	— Пензија спределена со примена на чл. 35 до 46 и на член 71 од Законот за основните права	— Пензија спределена со примена на чл. 35 до 46 и на член 71 од Законот за основните права на 1 јануари во годината за која се врши пресметувањето	— Износ на додатокот кон пензијата за носителите на „Партизанска споменица 1941“, на народните херои или на шпанските борци на денот на стекнувањето на правото	— Износ на додатокот кон пензијата со зголемувањата во текот на годината за која се врши пресметувањето
Воен инвалид од I до VI група	— Пензиски основ за определување на пензијата без примена на чл. 35 до 46 и на член 71 од Законот за основните права	— Пензија спределена без примена на чл. 35 до 46 и на член 71 од Законот за основните права со заштитен додаток	— Пензија спределена со примена на чл. 35 до 46 и на член 71 од Законот за основните права со зголемувањата во текот на годината за која се врши пресметувањето	— Износ на додатокот кон пензијата на 1 јануари во годината за која се врши пресметувањето	— Износ на годишните обврски на федерацијата по основ на додатокот кон пензијата
Датум на стекнување право на инвалидска односно старосна пензија за уживателите на семејна пензија	— Основ од кој е определен додатокот за пензија на носителите на „Партизанска споменица 1941“, на народните херои или на шпанските борци	— Пензија спределена без примена на чл. 35 до 46 и на член 71 од Законот за основните права на ден 1 јануари во годината за која се врши пресметувањето со заштитен додаток	— Годишен износ на обврските на федерацијата		

□

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

26.

Врз основа на член 32 став 4 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА УСЛОВИТЕ ИШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД КОИ ВРШАТ ИСПИТУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИТЕ, ХЕМИСКИТЕ И БИОЛОШКИТЕ СВОЈСТВА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

Член 1

Испитување на физичките, хемиските и биолошките својства на средствата за заштита на растенијата можат да вршат научноистражувачките организации на здружен труд што се регистрирани за работи на заштитата на растенијата или на фитофармација и кои, во поглед на опремата, уредите, кадрите и објектите, ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник.

Член 2

Организациите од член 1 на овој правилник можат да вршат:

- 1) комплетни испитувања на средствата за заштита на растенијата (физички, хемиски и биолошки);
- 2) физички и хемиски испитувања на средствата за заштита на растенијата;
- 3) биолошки испитувања на средствата за заштита на растенијата.

Член 3

Комплетните испитувања од член 2 точка 1 на овој правилник можат да ги вршат организациите на здружен труд што имаат:

- стручњаци со висока подготовка — специјалисти за заштита на растенијата, оспособени за утврдување на ефикасноста на средствата за заштита на растенијата;
- стручњаци со висока подготовка специјализирани за утврдување на физичко-хемиските својства на средствата за заштита на растенијата;
- технички персонал оспособен за стручно изведување на огледи во лабораторија и во поле;
- објекти и опрема за биолошки испитувања на средствата за заштита на растенијата;
- опрема и уреди за квалитативно и квантитативно определување на физичко-хемиските својства на средствата за заштита на растенијата и на нивните активни материи.

Член 4

Физичките и хемиските испитувања од член 2 точка 2 на овој правилник можат да ги вршат организациите на здружен труд што имаат:

- стручњаци со висока подготовка, специјализирани за утврдување на физичките и хемиските својства на средствата за заштита на растенијата;

— опрема и уреди за квалитативно и квантитативно определување на физичко-хемиските својства на средствата за заштита на растенијата и на нивните активни материи.

Член 5

Биолошките испитувања од член 2 точка 3 на овој правилник можат да ги вршат организациите на здружен труд што имаат:

— стручњаци со висока подготовка — специјалисти за заштита на растенијата, оспособени за утврдување на ефикасноста на средствата за заштита на растенијата;

— технички персонал оспособен за стручно изведување на огледи во лабораторија и во поле;

— објекти и опрема за биолошки испитувања на средствата за заштита на растенијата.

Член 6

Сојузниот комитет за земјоделство, врз основа на мислење од Комисијата за средствата за заштита на растенијата на тој комитет, утврдува кои организации на здружен труд ги исполнуваат условите предвидени со овој правилник.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 10155/1

24 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство.

д-р Милорад Станоевиќ с. р.

27.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛАСТИЧНИ МАСИ

Член 1

Во член 3 на Правилникот за југословенските стандарди за пластични маси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/82) бројот: „5.72“ се заменува со бројот: „5.3.2“ на обете места.

Член 2

Овој правилник влегува во сила на 4 февруари 1983 година.

50-14717/2

16 декември 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација
Букашин Драгоевиќ, с. р.

28.

Врз основа на член 24 и член 66 став 1 точка 18 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), во согласност со точ. 2 до 4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МАРТ 1983 ГОДИНА

1. Заради остварување на квантитативните задачи на монетарно-кредитната политика утврдени во точ. 3 до 4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1983 година, со оваа одлука се регулираат обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на пласманите на основните и на здружените банки (во натамошниот текст: банките).

2. Банките се должни да обезбедат:

1) порастот на нивната нето домашна актива да изнесува најмногу:

- до 0,8% на 31 јануари;
- до 1,6% на 28 февруари;
- до 2,4% на 31 март 1983 година;

2) порастот на нивните пласмани да изнесува најмногу:

- до 0,9% на 31 јануари;
- до 1,8% на 28 февруари;
- до 2,7% на 31 март 1983 година.

Во рамките од став 1 на оваа точка банките се должни да обезбедат кредитите за инвестиции во основни средства, освен кредитите за изградба на енергетски објекти што се користат со домашни извори на енергија, на објекти во областа на примарното земјоделско производство, на објекти чие производство е претежно ориентирано кон извоз, на определени објекти за производство на основни сировини со кои трајно се супституира увозот, на инвестициони кредити за модернизација на железницата, како и на инвестициони кредити за унапредување на стопанската дејност дадени на населението врз основа на продажба на девизи — да не можат да се зголемуваат над состојбата на тие кредити на 31 декември 1982 година.

При утврдувањето на порастот, во смисла на одредбите од оваа точка, се зема предвид порастот по основ на промената на курсот на динарот.

Порастот на нето домашната актива, во смисла на одредбата под 1 став 1 на оваа точка, се смета во однос на книговодствената состојба на таа актива на 31 декември 1982 година.

Порастот на пласманите од одредбата под 2 став 1 на оваа точка се смета во однос на книговодствената состојба на тие пласмани на 31 декември 1982 година, намалена за износот на непокриеното пречекорување на тие пласмани на крајот на 1982 година. За износот на тоа пречекорување истовремено се намалува и износот на можниот пораст на тие пласмани за секој месец од став 1 одредба под 2 на оваа точка.

Утврдениот месечен пораст на нето домашната актива и на пласманите на банките од одредбите под 1 и 2 став 1 на оваа точка за тековниот месец се намалува за износот на пречекорувањето остварено во претходниот месец над пропишаниот — можниот лимит за тој месец.

3. Нето домашната актива, во смисла на оваа одлука, ги опфаќа пласманите на банките и другата актива и пасива во нето-износ.

4. Под кредити и други пласмани на банките, во смисла на точка 2 од оваа одлука, се подразбираат кредитите и другите пласмани што банките им ги даваат на организациите на здружен труд, на други општествени правни лица (вклучувајќи ги и интерните банки), на граѓански правни лица и на граѓани, освен кредитите и другите пласмани што им ги даваат на банките, на Југословенската банка за меѓународна економска соработка, на пазарот на пари и хартии од вредност и на Поштенската штедилница.

5. Под нето домашна актива и пласмани, во смисла на точ. 2 до 4 на оваа одлука, не се подразбираат пласманите од средствата на фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата погодени од земјотрес и пласманите од дополнителните посебни средства што се користат за побрзиот развој на САП Косово.

6. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат неискористениот дел од порастот на пласманите до обемот на пропишаниот — можниот пораст утврден за секој месец, во смисла на точка 2 став 1 одредба под 2 и ст. 5 и 6 на оваа одлука.

Меѓусебно отстапување, односно примање на неискористениот дел од порастот на пласманите, во смисла на оваа точка, банките вршат однапред до 25-ти во месецот, со тоа што периодот за кој се врши отстапувањето не може да биде пократок од 20 дена.

За отстапениот, односно примениот дел на неискористениот пораст на пласманите, во смисла на оваа точка, банката е должна да ја извести надлежната народна банка, во рок од три дена од денот на извршеното отстапување, односно примање на неискористениот дел од можниот пораст на пласманите, и тоа со доставување на фотокопија на склучениот договор или на самоуправната спогодба меѓу банките или меѓу здружените банки и основните банки — членки на таа здружена банка за меѓусебно отстапување и примање на неискористениот дел од порастот на пласманите.

Банките кај кои порастот на пласманите од точка 5 на оваа одлука е поголем од порастот предвиден во точка 2 став 1 одредба под 2 на оваа одлука не можат да вршат отстапување на неискористениот дел од порастот на пласманите во смисла на ст. 1 до 3 од оваа точка, освен кога се врши отстапување на банките во рамките на иста здружена банка од територијата на републиката, односно автономната покраина кај која е членка и банката што врши отстапување.

7. Заради следење и контрола на спроведувањето на одредбите на оваа одлука, банките се должни на надлежната народна банка да и доставуваат извештаи за остварениот пораст на нето домашната актива и на пласманите според книговодствената состојба на крајот на секој месец. Тие извештаи ги доставуваат во рокот пропишен за доставување на билансот на банката.

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини доставуваат до Народната банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на нето домашната актива и на пласманите на банките на ниво на републиката, односно автономната покраина и по еден примерок од примените индивидуални извештаи од банките, во рок од пет дена од денот на истекот на рокот од став 1 на оваа точка.

8. Извештаите од точка 7 на оваа одлука банките ќе ги доставуваат според образецот што ќе го утврди Народната банка на Југославија.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 1

13 јануари 1983 година
Белград

Го заменува
претседателот на Советот
на гувернерите
заменик-гувернер
на Народната банка на
Југославија,

Миодраг Вељковиќ, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

За помошник на претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство се назначува д-р Душан Ја-

ковлевик, директор на Институтот за научни истражувања на Земјоделскиот комбинат „Београд“ — Агроекономик.

С. п. п. бр. 1471
30 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

За помошник на претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство се назначува Сава Весселинов, секретар на Општото здружение на земјоделството и прехранбената индустрија на Југославија при Стопанската комора на Југославија.

С. п. п. бр. 1472
30 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ

Од должноста советник на сојузниот секретар за информации се разрешува Љубомир Кнежевиќ, поради заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос на 31 декември 1982 година.

С. п. п. бр. 1403
30 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

Врз основа на член 6 став 2 Уредбата за основање Служба за работи на преведување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА РАБОТИ НА ПРЕВЕДУВАЊЕ

За директор на Службата за работи на преведување се назначува Бранко Марин, досегашен директор на таа служба.

С. п. п. бр. 1467
30 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

Врз основа на член 226 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН СОЈУЗЕН ВОЗДУХОПЛОВЕН ИНСПЕКТОР

За главен сојузен воздухопловен инспектор се назначува Ранко Мраковиќ, досегашен главен сојузен воздухопловен инспектор.

С. п. п. бр. 1469
30 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

За советник на сојузниот секретар за надворешна трговија се назначува Александар Милошевиќ,

досегашен советник на сојузниот секретар за надворешна трговија.

С. п. п. бр. 1474
30 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

За потсекретар во Сојузниот комитет за земјоделство се назначува Драган Влаиќ, порано член на Извршниот совет на Собранието на САП Косово и секретар на Покраинскиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

С. п. п. бр. 1470
30 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

Од должноста помошник на сојузниот секретар за финансии, се разрешува Момчило Томиќ, заради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 1475
30 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за Архивот на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АРХИВОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА

За директор на Архивот на Југославија се назначува д-р Сидо Марјановиќ, досегашен директор на тој архив.

С. п. п. бр. 1469
30 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

ОДЛИКОВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Црна Гора

— за долгогодишна револуционерна работа и за извонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за развивање и јакнење на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на нашата земја, како и за придонес кон нејзината политика на мирот и пријателската соработка со другите држави

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Коматина Муша Радомир;

Од СР Србија

— по повод на осумдесетгодишнината од животот, а за извонредни заслуги на полето на општествената и културната дејност, за развивање и јакнење на свеста на нашите граѓани за слобода и независност на земјата, како и за значаен придонес во развивањето на пријателските односи и соработката помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Ристик Михаила Марко.

Бр. 70
16 јули 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ.
Петар Стамболиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

17. Одлука за утврдување на износот на делот од личниот доход за пренење на функцијата што му припаѓа на функционерот кој личниот доход го остварува во организација на здружен труд, друга самоуправни организација или заедница односно во орган на општествено-политичка заедница — — — 29
18. Уредба за измена на Уредбата за изведување на инвестициони работи во странство — — — 29
19. Уредба за користење на конвертибилните девизи за плаќање во странство — — — 30
20. Одлука за давање согласност на чл. 57 до 64 од Статутот на Авто-мото сојузот на Југославија — — — — — 31
21. Одлука за утврдување на минимумот средства за лична и колективна заштита од воени дејства и од други опасности — — — 31
22. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за опременување на основницата за пресметување на царината и на другите увозни давачки, на даночните олесненија за остварениот девизен прилив при извозот и искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката — — — — — 32
23. Одлука за привремено применување во 1983 година на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1982 година — — — 32
24. Правилник за условите под кои организациите на здружен труд можат да вршат биолошки испитувања на средствата за заштита на растенијата што се произведени од нови активни материји — — — — — 33
25. Правилник за методологијата за пресметување и утврдување на обврските на федерацијата за пензиите на борците — — — — — 33
26. Правилник за условите што мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд кои вршат испитување на физичките, хемиските и биолошките својства на средствата за заштита на растенијата — — — — — 40
27. Правилник за измена на Правилникот за југословенските стандарди за пластични маси — — — — — 40
28. Одлука за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната активна и на пласманите на банките во периодот од 1 јануари до 31 март 1983 година — — — 41
- Назначувања и разрешувања — — — — — 42
- Одликувања — — — — — 44

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Мошт. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Бундесар војводе Мишиќа бр. 17.